

БАРАЊЕ

ЗА ОТВОРАЊЕ ПЛАТЕЖНА СМЕТКА на правно лице

о РЕЗИДЕНТ:

- платежна сметка во денари
 платежна сметка во девизи

Подносител на барањето			
Место - седиште			
Улица и број			
Даночен број		Матичен број	
Адреса за контакт			Е-маил
Бр. на тел. Факс или мобилен телефон			
Адреса за писмени известувања поврзани со користење платежна сметка и други производи и услуги на банката во согласност со договорни одредби и законски начини и рокови на известување:			
<input type="checkbox"/> по пошта на следната адреса _____ <input type="checkbox"/> на е-маил адреса _____			
Начин на достава на извод			
<input type="checkbox"/> Преку сервисот за електронско банкарство		<input type="checkbox"/> На шалтер	<input type="checkbox"/> Во фах

Во прилог на ова барање Ви доставуваме:

1. Документи за регистрација од надлежен орган или извадок од закон:

- Решение за упис во трговскиот регистар, односно упис во друг регистар (оригинал или фотокопија од решението заверено на нотар на увид од кое Банката задржува фотокопија), односно
- Акт од надлежен орган за основање, односно
- Извод од закон, ако е основан согласно Закон.

2. Останати документи:

- ЗП на лица овластени за застапување (заверен на нотар)
- Фотокопии од лични карти на: основачи, овластени лица за застапување и овластени лица за располагање на средства од сметката (за овластени лица за работа со сметките се презентира оригинал, а се задржува фотокопија).
- Апликација за идентификација/ажурирање на клиент правно лице
- Апликација за идентификација/ажурирање на клиент за физичко лице за управителот и потписниците

3. Документи - обрасци од Банката:

- Договор за отворање и водење на платежна сметка за вршење на платен промет
- Пријава на овластени лица за располагање со средства од платежна сметка – Потписен картон
- Барање за пренос на основачки влог.

Целата горе наведена документација се доставува во оригинал или фотокопија заверена кај овластено лице нотар.

Се согласуваме дека согласно одредбите од Законот за платен промет, ќе ја почитуваме обврската за редовно да Ве известуваме за измените во приложените документи.

о НЕРЕЗИДЕНТ:

- платежна сметка во денари
 платежна сметка во девизи

Назив			
Држава под чиј закон е регистрирана фирмата			
Адреса во матичната земја		Е-маил	
Телефон во матичната земја		Факс во матичната земја	
Телефон во Р. С.Македонија		Факс во Р. С.Македонија	

Претежна дејност			
Капитална поврзаност (над 20%) со фирми во Р. С.М.			
Законски застапник според судска регистрација		Број на пасош	
Овластено лица (доколку има)		Број на пасош	
Лице за контакт/ подигнување на документација и изводи		Број на пасош	
Изводите доставете ги на следната адреса			
Изводите ќе ги подигнувам во	<input type="checkbox"/> експозитура на ТТК Банка _____		

Во прилог на ова барање Ви доставуваме:

1. Документ за регистрација на правното лице во матичната држава, превод на македонски јазик на регистрацијата кај судски преведувач
2. Писмено овластување за лицето кое ја отвора/ќе работи со сметката
3. Картон со депонирани потписи на директорот (законскиот застапник на фирмата) и лицата овластени да располагаат со средствата на сметката, доколку ги има
4. Копии од пасош или друг личен документ од Директорот/овластувачот и за сите овластени лица.

Целата горе наведена документација се доставува во оригинал или фотокопија заверена кај овластено лице нотар.

Датум: _____ **Место:** _____

Потпис и печат на законски застапник (или лице овластено за отворање на сметка): _____

Со овој потпис потврдувам дека:

1. Податоците наведени во барањето се вистинити и при промената на податоците благовремено ќе ја известам Банката
2. Во целост ја прифаќам содржината и се обврзувам дека ќе ги почитувам Општите услови за отворање и работење со платежни сметки на правни лица резиденти/нерезиденти
3. Банката може да ги обработува моите податоци согласно законските прописи за заштита на личните податоци (вклучувајќи го и ЕМБГ) и интерните акти на Банката за обезбедување тајност и заштита на обработката на личните податоци
4. Банката може да ги обработува моите лични податоци со цел да врши проверка и верификација за утврдување на мојата кредитоспособност, за ажурирање на моите податоци во системот, да ги отстапи на трети лица врз основа на склучен Договор со Банката во согласност со моето писмено произнесување.
5. Пред потпишување на Рамковниот договор за платежна сметка и платежни услуги запознаен сум и согласен со содржината, правата и обврските кои произлегуваат од Рамковниот договор за платежна сметка, Општите услови и претходни информации за отворање и одржување на платежна сметка и вршење на други платежни услуги за правни лица, Терминскиот план на Банката за учесниците во платниот промет како и Тарифата на надоместоци на услугите што ги врши ТТК Банка АД Скопје кои се составен дел од договорот. Ова барање е составен дел на Рамковниот договор за платежна сметка број _____.

ПОПОЛНУВА БАНКАТА:

Датум: _____ **Место:** _____ **Потпис на овластено лице:** _____